



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Број 51/2016

Пробиштип 12.10.2016 година

Излегува по потреба

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2005) и член 38, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Градоначалникот на општина Пробиштип го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

За објавување на актите на Советот на општина Пробиштип

I. Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пробиштип на седницата бр.51 одржана на ден 10.10.2016 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и тоа:

1. Одлука за измени и дополнување на Буџетот на општина Пробиштип за 2016 година бр.26-9965/3;
2. Одлука за дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Пробиштип за 2016 година бр.26-965/4;
3. Одлука за продажба на недвижен имот во сопственост на општина Пробиштип бр.26-965/5;
4. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска документација за издавање на урбанистичка согласност за Цветан Крстовски бр.26-965/6-1;
5. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска документација за издавање на урбанистичка согласност за Трајка Зарковска бр.26-965/6-2;
6. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска документација за издавање на урбанистичка согласност за Виолета Насева бр.26-965/6-3;
7. Програма за изменување на Програмата за изградба и одржување на уличното осветлување во општина Пробиштип за 2016 година бр.26-965/7.

II. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 08-965/9
10.10.2016 година
ПРОБИШТИП

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ПРОБИШТИП
Тони Тоневски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002 год.) и член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр.61/2004, 96/2004 и 67/2007 год.), Советот на општината **ПРОБИШТИП** на 51 седница, одржана на 10.10.2016 година, донесе :

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА БУЏЕТОТ

на Општина **ПРОБИШТИП** за 2016

1. Општ дел

Буџетот на Општината	Член 1 ПРОБИШТИП	за 2016	година, се состои од :
I. Вкупни приходи	378.608.495	388.440.930	
Даночни приходи	33.340.000	37.910.000	
Неданочни приходи	15.707.000	16.307.000	
Капитални приходи	98.941.821	101.471.821	
Приходи од дотации	119.749.992	119.749.992	
Приходи од трансфери	59.809.179	61.600.179	
Приходи од донации	51.060.503	51.401.938	
II. Вкупни расходи	381.908.495	391.740.930	
Од утврдени намени	381.608.495	391.440.930	
Расходи од резерви	300.000	300.000	
III. Дефицит	-3.300.000	-3.300.000	
IV. Финансирање	3.300.000	3.300.000	
Прилив	3.300.000	3.300.000	
Домаш. задолжувања	3.300.000	3.300.000	
Странски заеми	0	0	
Одлив	0	0	
Отплата на главница	0	0	

Член 2

Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи прикажани во додатокот во Прилог.

Број 26-965/3
10.10.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), член 23, став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.61/2004; 96/2004; 67/2007; 156/2009; 47/2011 и 192/2015) и член 94 од Статутот на општина Пробиштип ("Службен гласник на општина Пробиштип" бр.4/2005, 25/2014 и 29/2015), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 10.10.2016 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за дополнување на одлуката за извршување на Буџетот на општина Пробиштип за 2016 година

Член 1

Со оваа одлука се врши дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Пробиштип за 2016 година бр.23-1333/4 од 23.12.2016 година објавена во Службен Гласник на општина Пробиштип бр.40/2015 и тоа:

Во членот 16, по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: „Во случај на смрт на административен службеник, се исплаќа парична помош на семејството, во висина од три просечни месеци плати исплатени во стопанството во последните три месеци, а во случај на смрт на член на потесно семејство на административен службеник (брачен другар и деца родени во брак, посиноци, посвоени деца и деца земени на издржување) се исплаќа помош во висина од две просечни месеци плати исплатени во стопанството во последните три месеци“.

Член 2

Одлуката влегува во сила со објавувањето во службен гласник на општина Пробиштип.

Број 26-965/4
10.10.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 а во врска член 66 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 32 од Статутот на општина Пробиштип (Службен гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 10.10.2016 година, а на предлог на Градоначалникот на општина Пробиштип ја донесе следната:

ОДЛУКА

за продажба на недвижен имот во сопственост на општина Пробиштип

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува недвижниот имот кој се отуѓува, сопственост на општина Пробиштип, начинот и постапката за негово отуѓување како и продажната вредност на истиот.

Член 2

Предмет на продажба ќе биде следниот недвижен имот:

-Нива класа 4 на КП бр.686, во површина од 422 м2 евидентирана во Имотен лист 37 за КО Пуздерци со утврдена пазарна вредност од 42.200,00 денари.

Член 3

Продажбата на недвижниот имот ќе се изврши во постапка утврдена со Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост, по пат на електронско јавно наддавање.

Член 4

Почетната цена за продажба претставува проценетата пазарна вредност.

Член 5

За спроведување на постапката за јавно наддавање Градоначалникот на општина Пробиштип со посебно решение ќе формира Комисија за продажба во следниот состав: Претседател, член и нивни заменици од редовите на општинската администрација и член и заменик од Советот на општина Пробиштип.

Член 6

Одлуката стапува на сила осум дена од објавувањето во Службен гласник на општина Пробиштип.

Број 26-965/5
10.10.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на РМ“бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13,44/14,115/14,199/14,124/15, 129/15 и 217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип“ бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип на ден 10.10.2016 година ја усвои следната:

О Д Л У К А

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена **А4-временно сместување (викенд куќа)** изграден на **КП.бр.532, МВ Чука, КО Зеленград, Општина Пробиштип**, изграден од страна на **Цветан Крстовски** со адреса на живеење на **ул.„Григор Прличев,, бр.4 од с.Злетово, Општина Пробиштип.**

Член 2

Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден објектот е во сопственост на Република Македонија.

Член 3

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Пробиштип или ќе се донесе друг вид на урбанистичка планска документација и идната урбанистичко-планска документација ќе биде со намена **А4-домување-временно сместување во викенд куќа.**

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Пробиштип.

Број 26-965/6-1
10.10.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на РМ“бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13,44/14,115/14,199/14,124/15, 129/15 и 217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип“ бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип на ден 10.10.2016 година ја усвои следната:

О Д Л У К А

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена **А4-временно сместување (викенд куќа)** изграден на **КП.бр.981, МВ Село, КО Јамиште , Општина Пробиштип**, изграден од страна на **Трајка Зарковска** со адреса на живеење во с.Јамиште, Општина Пробиштип.

Член 2

Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден објектот е во сопственост на Трајка Зарковска.

Член 3

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Пробиштип или ќе се донесе друг вид на урбанистичка планска документација и идната урбанистичко-планска документација ќе биде со намена **А4-домување-временно сместување во викенд куќа**.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Пробиштип.

Број 26-965/6-2
10.10.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на РМ“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15 и 217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип“ бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип на ден 10.10.2016 година ја усвои следната:

О Д Л У К А

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена **А4 временно сместување (викенд куќа)** изграден на **КП.бр.3799 и КП.бр.3796/1 , МВ Три Круши, КО Пробиштип , Општина Пробиштип**, изграден од страна на **Виолета Насева** со адреса на живеење на **ул.„Х.Т.Карпош,, бр.10 од Пробиштип**.

Член 2

Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден објектот е во сопственост на лицето Виолета Насева и Република Македонија.

Член 3

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Пробиштип и идната урбанистичко-планска документација ќе биде со намена **А4-домување-временно сместување во викенд куќа**.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Пробиштип.

Број 26-965/6-3
10.10.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр 5/2002) и член 21 став 1 точка 13 од Статутот на општина Пробиштип (Сл. гласник на општина Пробиштип бр 4/2005), Советот на општина Пробиштип на ден 10.10.2016 година ја усвои следната:

ПРОГРАМА

за изменување на Програмата за изградба и одржување на улично осветлување во општина Пробиштип за 2016 година

Со оваа програма се врши изменување на Програмата за изградба и одржување на уличното осветлување во општина Пробиштип за 2016 година бр.26-1232/16 од 21.11.2015 година објавена во Службен гласник на општина Пробиштип бр. 39/2015 I 46/16, и тоа:

- Во расходниот дел ЈА-1, аналитика, за изградба и реконструкција на улично осветлување точка 12-Осветлување на градски плоштад со вкупна сума од 1.000.000,00 денари се заменува со Реконструкција на дел од улица Тодор Тлександров на делот помеѓу ул.Никола Карев и ул.ХТ.Карпош со сума од 1.000.000,00 денари.

Останатите ставки остануваат исти и вкупните расходи и приходи не се менуваат.

Програма за изменување на Програмата за изградба и одржување на улично осветлување во општина Пробиштип за 2016 година стапува во сила со донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-965/7
10.10.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.
